

Предмет	ЕРГОНОМИЈА
Студиска програма	Општа медицина
Код	СМ-И-77
Студиска година	По избор
Семестар	Зимски или летниот семестар, најмногу 20 студенти
Вкупно часови	15
Кредити	1
Вид на предмет	Изборен
Предуслови	Нема
Изведува	Катедра по медицина на труд
Одговорен наставник	Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска
Адреса:	Институт за медицина на труд на РМ, СЗО Колаборативен центар, II Македонска бригада 43, 1000 Скопје Тел. +389 2 2621 428; e-mail: occhemed@on.net.mk
Клучни зборови	Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет, ергономија
Учебни цели	Теоретска настава: изучување на ергономските принципи, методи, и интервенции значајни за медицинската пракса Практична настава: демонстрација и практична работа на ергономските модели и програми Семинарски работи од областа на ергономијата
Кратка содржина (извадок)	Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Основни ергономски принципи, • Хуманизација на работа, систем човек-машина-околина, • Ергономска антропометрија и биомеханика • Психолошки барања на работното место, организациона ергономија • Идентификација, евалуација и контрола на ергономски заболувања • Методи, модели и стратегии на ергономски интервенции Практична настава: <ul style="list-style-type: none"> • Анализа на работно место (проценка на ергономски ризик), • Ергономски дизајн на работното место , • Ергономска програма во пракса • Професионална рехабилитација • Примена на Европскиот прашалник за следење на работните услови • Препораките за превенција и промоција на здравје на работа. Семинарски труд : Избрани сегменти од ергономијата
Организација	Теоретска настава: 5 часа Практична настава: 5 часа Семинарска работа: 5 часа
Специфични препораки за наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности за да добие потпис

	<p>Бодирање на активностите на студентот:</p> <table border="1" data-bbox="435 369 1254 544"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th> <th colspan="2">Бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Практична настава</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Семинарски труд</td> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Вкупно</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Оценувањето на студентот е описно (положил).</p>	Вид на активност	Бодови		минимум	максимум	Теоретска настава	10	20	Практична настава	10	20	Семинарски труд	40	60	Вкупно	60	100
Вид на активност	Бодови																	
	минимум	максимум																
Теоретска настава	10	20																
Практична настава	10	20																
Семинарски труд	40	60																
Вкупно	60	100																
<p>Учебни помагала</p>	<p>Основни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авторизирани предавања од предавачите • Бислимовска Караџинска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С, Мијакоски Д, Столески С. Медицина на труд (во фаза на рецензија) <p>Дополнителни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dul, B.Weerdmester.Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide,Third ed. CRC Press, Taylor and Francis Group,Danvers, MA, USA, 2008 																	